

Присуството на странци во Собранието, на средбата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, е финале пред финалето. Двете од петте прашања од договорот меѓу Груевски и Ахмети, законот за јазиците и статусот на припадниците на ОНА, веќе е преточен во реалност.

Кој политички ги осакатил бранителите на Република Македонија? Кој нив ги изедначува со припадниците на ОНА? Кој ќе одговара зошто и натаму се води "војна во Македонија", но сега на маса. Ќе доживееме ли Македонија да им остане на Македонците, или на хартија Македонија ќе се предаде на Албанците?

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Во последно време сè повеќе политичкиот дијалог меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ се претвора во "вуду-сеанса", на која се боцка де со една де со друга игла куклата "Македонија". На тој начин, во умртвувањето на демократијата и на повеќепартискиот парламентарен живот не учествуваат само експертските тимови од посочените партии, туку и оние кои премолчно дозволуваат вака да се одвиваат актуелните политички процеси. Тоа значи дека поканата за муабет претставува преседан во филозофијата на водењето на домашната политика. Ако притоа пиенето пелин кафе е проследено и со присуство на т.н. мировници од странство, тогаш треба да ѝ плукнеме в лице на сегашната политичка конјunktura, која без срам, без перде, без ниту малку акл или разум во главата за иднината на македонскиот народ, го продолжува продавањето на македонските национални интереси. Поради тоа, мораме да се прашаме дали тие се политички претставници на граѓаните, кои за нив гласале во 2006 година, или се слуги на геостратешките интереси на големите сили. Всушност, кој им даде дозвола, кој им даде "аусвајс" да преговараат во четири очи и притоа да донесуваат озлогласени договори кои, еве и да не се потпишани, но сепак осведочени, носат сосема друга политичка тежина.



НИТУ КАФЕТО НЕ МОЖЕ ДА МИНЕ БЕЗ ШЕКЕРОТ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ФАКТОРИ

# ПОРАДИ "ВО АХМЕТИ СТАНА

## РЕЦЕПТ ЗА ТОРТА

Оваа опасна теза дека охридскиот Договор е во криза, односно дека Рамковниот договор не успеа да ги амортизира тензиите од 2001 година, не може да се преточи во нов т.н. осведочен договор меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ.

Поточно, зошто власта преговара или воопшто нешто преговара со опозицијата ДУИ? Зошто СДСМ, додека беше на власт не преговараше со ДПА, кога и таа беше во опозиција, а всушност имаше исти барања - со единствена разлика што беа спакувани во друга обвивка. И на крај - зошто ги плаќаме?

Овој опасен од по жица нè води кон бездната, бидејќи на патот кон ЕУ и кон НАТО не сме се помрднале од мртва точка. Притоа, не треба да лидуваат ниту политичките претставници на СДСМ, затоа што тие беа кумови на сегашната практика. Всушност, нивниот калауз ја отвори Пандорината кутија.

Во овој момент, она што се прави зад кулисите, надвор од очите на јавноста, не е придавка на ВМРО-ДПМНЕ, туку е епитет и на СДСМ. Тој шлаг на тортата го зотвија сдсмовските готвачи во периодот од 2002 до 2006 година, а овие другие, пак, по нивен рецепт го печат колачот.

Тоа значи дека присуството на странци во Собранието, на средбата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, е финале пред финалето. Двете од петте прашања од договорот меѓу Груевски и Ахмети, законот за јазиците и статусот на припадниците на ОНА, веќе се преточени во реалност. Имено, што промовираше МЦМС - ресоцијализација на борците. Борците

на ОНА се изедначија со бранителите на Република Македонија. Да потсетиме, невладините промотори се продолжена рака на експолитичката конјуктура, која во претходните четири години не најде за сходно да каже дека припадниците на ОНА и припадниците на АРМ и на МВР ќе добијат боречки права. Нели ова нè потсетува на едно друго не толку паметно време, кога се појавија многу кандидати за партизанска споменица. Притоа, оние кои вистински учествуваа во Народноослободителната војна беа маргинализирани само затоа што се бунтуваа против екстремистичките албански елементи кои, исто така, при крајот на војната се инфилтрираа во партизанското движење и подоцна добија партизанска споменица, вработување, право на социјална помош итн.

Значи, прашањето е комплексно, при што треба да се раздели прашањето за социјалната положба на припадниците на ОНА од прашањето за нивното историско значење во времето и во просторот во кои тие се бореле или се појавија во 2001 година. Меѓутоа, ако ја свртиме и другата страна на медалјата, тогаш лесно можеме да констатираме дека тие знаеле зошто се бореле, додека бранителите, пак, сега се во недоумица - за кого, за што и за каква Македонија се бореле.

Кој политички ги осакатил бранителите на Република Македонија? Кој нив ги изедначува со припадниците на ОНА? Кој ќе одговара зошто и натаму се води "војна во Македонија", но сега на маса. Ќе доживееме ли Македонија да остане на Македонците, или на хартија Македонија ќе им се предаде на Албанците?

## ПЕШКИРОТ ВО РИНГ

Според континуирираниот домашен атак врз "срцето" на Република Македонија, кој сестрано е поддржан од меѓународниот фактор, може да се констатира дека земјава се наоѓа пред политички колапс. Во овој момент премиерот Никола Груевски е во состојба на сардисаност од три страни. Првата опасност го демне во коалицијата, каде ДПА отворено се залага за експанзионистичка албанска националистичка политика. Втората опасност, ниту НДСП е помалку нежна. Таа едно зборува, а зад грб му шурува со СДСМ и со ДУИ. На тој начин сè повеќе се при-

неа "е опфатен поголем дел од платформата на ДУИ".

Според Ахмети, ова претставува уште еден силен и праведен доказ за издржаноста и за легитимните барања на партијата. Но, дали нивните барања се легитимни, или врз нивната положба влијае "параспурот" кој владее во сегашната коалициона власт?!

"Резолуцијата на Европскиот парламент мора да се сфати правилно од сите политички партии, а мајскиот договор меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ да се имплементира што побрзо и тоа не како пречка, туку како шанса за исполнување на критериумите за ЕУ и за НАТО", се наведува во писмото на претседателот на

од оваа беспредметна борба со ДУИ. Неодамна СДСМ му порача на Груевски тоа што го договорил со лидерот на ДУИ сами да си го реализираат и да не бара од нив да ја споделуваат одговорноста.

"На Груевски не му требаше СДСМ кога одлучи да разговара сам со Ахмети, тогаш го истурна СДСМ од преговарачката маса. Сега кога виде дека треба лично да ја носи одговорноста за својата лоша политика и за лошите потези, сега ги бара сите", изјавија опозиционерите.

"Договорот Груевски-Ахмети всушност е едно танго за двајца и секој кој ќе се вмеша во едно такво дело е апсо-

# ЈНАТА НА МАСА" "БОГ" ЗА МАКЕДОНИЈА

Ако се соберат сите фактори кои влијаат врз политичкиот амбиент во земјава, тогаш Рубиковата коцка може да се состави. ДУИ без малку е партија на власт, иако формално правно е во опозиција.

"Вистината доцни, но не заборава", оценува лидерот на интегративците, Али Ахмети, кој поздравувајќи ја Резолуцијата на Европскиот парламент истакна дека "е опфатен поголем дел од платформата на ДУИ".

ближува кон тезата за "септемвриско здружување и правење ново парламентарно мнозинство". Тоа значи дека Титовите следбеници ќе бидат ставени во улога на "предавници", бидејќи личниот интерес е поголем од опстанокот на коалицијата, односно од интересите на државата и на македонскиот народ. Нивното "боксерско востание" ќе оди во прилог на третиот домашен фактор - ДУИ, која сега може мирно да спие, бидејќи во секоја комбинација е политички лотариски добитник. Всушност, ако се соберат сите фактори кои влијаат врз политичкиот амбиент во земјава, тогаш Рубиковата коцка може да се состави. ДУИ без малку е партија на власт, иако формално правно е во опозиција.

"Вистината доцни, но не заборава", оценува лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој поздравувајќи ја Резолуцијата на Европскиот парламент истакна дека во

ДУИ, Али Ахмети, кој со сличен тон се огласи и во 2001 година, со единствена разлика што тогаш никој не го разбира што сака да каже меѓу редови.

"Оваа Резолуција не е само поддршка за нашата политика и платформа, туку ја докажува поддршката и почитувањето на волјата на сите Албанци во Македонија", потенцира претседателот на ДУИ.

И во оваа пригода тој ја истакна улогата на неговото членство, кое цело време имало трпение, бидејќи Ахмети за нив е "Бог" на земјата, а за разлика од него македонските лидери можат вода да му носат и притоа да му ги мијат нозете.

Ахмети му се заблагодари на своето членство, на гласачите и на албанските граѓани, затоа што знае што е "беса", која за нив претставува прва и основна буква во албанската традиција. Притоа, Ахмети уште еднаш покажа како треба се бранат албанските интереси. Тој цело време гордо ја креваше главата, додека македонските фактори постојано го наведнуваа вратот. Зарем и во оваа ситуација, која нема масовен вооружен атак врз институциите на системот мораа да ја поднаведнат главата и премолчно да го фрлат "пешкирот во рингот"!!

## ЛОШИ ПОТЕЗИ

Очигледно премиерот Никола Груевски нема 'ксмет, односно нема политички сенс за акција, која може да му донесе соодветна и навремена реакција. Затоа и опозицијата го остави на цедило, бидејќи таа смета дека ќе профитира

лутен вишок. Она што нас нè зачува кога ја добивме поканата е тоа што сме повикани да разговараме за еден договор за кој премиерот нè убедуваше дека едноставно не постои", истакна Андреј Жерновски од ЛДП.

На оваа тема, исто така, и ДПА сè повеќе се откажува од коалициониот брак. Лидерот Мендух Тачи многу пати истакна дека договорот Груевски-Ахмети не го признава и дека неговата партија нема да го гласа Деловникот, кој неодамна повторно ги разгоре страстите кај коалиционите партнери. Всушност, новиот Деловник покажа колку власта е ровита, дека воопшто не е во состојба да ги контролира политичките процеси, кои ги диктира ДУИ, односно меѓународниот фактор. Тоа значи дека и оваа власт е под силно влијание на меѓународната заедница, која воопшто не ја интересираат националните интереси на македонскиот народ. Ваквиот начин на одвивање на домашната политика води кон една насока - а тоа е конечна реализација на "планот за Илирида", која мора да се гледа во контекст на статусот на Косово. Во однос на ова мора да се погледне и на однесувањето на македонските политички фактори, особено на најистакнатите раководители во ВМРО-ДПМНЕ и во СДСМ, кои не сакаат да го преземат ризикот на себе, односно да понудат многу пореална политика, која ќе го промени правецот на движење на државата. Ако вака се продолжи тогаш, признале или не, ова е вовед во федерализација, односно во растурање на матичната земја на македонскиот народ...